





**Програма за работа на Фондација за локален развој и демократија -
ФОКУС, Велес за 2020 година**

Фондација „ФОКУС“ во 2019 година донесе и започна да применува ПОЛИТИКАТА НА КВАЛИТЕТ што и овозможува да работи на



п4.1



ПОЛИТИКА НА КВАЛИТЕТ

Поаѓајќи од принципот „Граѓаните за граѓаните“, Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС работи на:

- * Поттикнување и развој на доброто управување на локално, регионално и национално ниво
- * Поттикнување на одржливиот развој во локалната и регионалната заедница
- * Зголемување на граѓанското учество во процесите на одлучување на локално, регионално и национално ниво
- * Поттикнување на граѓанскиот ангажман и волонтерството во интерес на сите граѓани
- * Развој на домашни и меѓународни мрежи за граѓански активизам

Со цврста определба за успех во спроведувањето на главните цели, Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС се стреми кон спроведување на планираните активности за развој што водат кон вистински, значаен и траен придонес во подобрувањето на квалитетот на животот на сите граѓани.

Во својата работа, Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС ги применува принципите на транспарентност, професионалност, одговорност и етичност кон сите поединци, организации, компании и институции што ги користат услугите на фондацијата.

Посветена на континуираното подобрување на своите капацитети Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС сериозно и одговорно пристапува кон секој проект и активност во интерес на заедницата.


Взаемната почит, тимската работа и градењето на партнерства се двигатели на активностите на фондацијата насочени кон подобрување на животот на граѓаните.

Издание 1 2019/6/4

1/1

Освен овој документ, фондацијата, во 2019 година во своето секојдневно работење започна и со воведување или имплементира и на седумте ревидирани документи поточно Постапката за стратегиско планирање, Постапката за управување со проекти, Постапката за управување со документи, Постапката за управување со инфраструктура, Постапката за вработување и Постапката за внатрешна и надворешна комуникација како и Прирачникот за управување со финансиски

ресурси според Листата на закони и прописи во државата. Во имплементирањето на документите се користи следнава ОРГАНИЗАЦИСКА ШЕМА на фондацијата:



„ФОКУС„ во своето делување ќе дава придонес во локалниот развој и развојот на граѓанското општество и демократијата во општините: Велес, Чашка, Градско, Лозово како и во општините во вардарски плански регион кои ќе покажат интерес за соработка.

Фондацијата своите програми за работа ќе ги насаочува според локалните потреби и приоритети на граѓаните во локалната заедница.. Фондацијата нема да врши политички активности или да го користи својот имот и средства за остварување на цели на политичките партии.

Фондацијата ќе продолжи да развива соработка помеѓу граѓаните и власта, ќе ја продлабочува воспоставената соработка меѓу заинтересираните страни во вистински ефективни партнерства и ќе создава услови за целосна граѓанска партиципативност во креирање на локални политики. Фондацијата ќе придонесува во развојот на заедниците преку создавање одржлив модел кој ќе биде применлив независно од промената на власта.

Својата соработка Фондацијата, посебно ќе ја унапредува со клучните партнери Македонскиот Центар за меѓународна соработка (МЦМС), Фондација Отворено Општество Македонија (ФООМ)

Центар за граѓански комуникации (ЦГК), Европска асоцијација за локална демократија (АЛДА), Коалиција на младински организации „СЕГА“ , Здружение за одржлив развој и соработка (АЛКА), Национален младински совет на Македонија (НМСМ), Младински образовен форум (МОФ), Центар за интеркултурен дијалог (ЦИД), Единици на локална самоуправа Велес, Чашка, Градско, Лозово, Свети Николе, Росоман, Неготино, Кавадарци и Демир Капија, со Одделението за соработка со НВО во Владата на Северна Македонија, Агенцијата за млади и спорт, граѓански организации кои работат на локално и национално ниво како и со партнер организации од странство (ИРД Глобал, Љубљана – Република Словенија и Алма, Алзас – Република Франција). Активно ќе продолжи да членува во коалиции и мрежи кои се посветени на развојот на локалните заедници.

Како вредности и принципи Фондацијата, 2020 година, својата работа ќе ја темели на Стратегискиот план 2017 – 2020 година со приоритетна посветеност на развој на организацискиот интегритет базиран на фундаменталните вредности на отчетна и транспарентна граѓанска организација што е посветена на целите и услугите кон граѓаните како и институциите во регионот во процесот на унапредување на демократијата и граѓанското општество, поттикнувајќи ја партиципативноста на граѓаните во градење на демократско општество преку тимска работа, градење на одговорност, конзистентност и компетентност на вработените во ФОКУС кои практикуваат професионалност, респектибилност и квалитет во спроведување на проектните активности како и во градењето партнерства и соработки со други организации, заради остварување на заеднички цели.

ФОКУС целосно е вклучен во процесот на пристапување на Северна Македонија во НАТО и ЕУ со континуирано информирање и едукација на граѓаните за процесите и подготовка на НВО за преземање поактивна улога во тековните и развојни процеси.

Приоритетни целни групи кон кои е насочено работењето на Фондацијата се :

- млади, ученици од средни училишта од 17 до 19 години и студенти;
- Жени од категориите невработени и пензионерки како и
- граѓани посветени на мисијата и визијата на Фондацијата.

Фондацијата Фокус ќе ги имплементира своите цели преку следните програмски области:

А.Програма за добро управување (владеење)

Б. Програма за развој на социјални и економски процеси

В. Програма за млади

1.ПРОГРАМА ЗА ДОБРО УПРАВУВАЊЕ

Согласно изградените капацитети, Фокус е подготвен преку соработки со Единиците на локална самоуправа да организира, реализира и мониторира постапки за утврдување, реализирање и спроведување на граѓански приоритети во финалните верзии на Програмите и Буџетите, како и да го следи реализирањето на општинските Буџети во општините: Велес, Чашка, Градско, Лозово, Свети Николе, Росоман, Кавадарци, Неготино и Демир Капија.

Во својата работа Фокус следи јавни повици на донатори кај кои може да аплицира проектни идеи кои можат финансиски да го поддржат реализирањето на активностите преку кои ќе се унапреди вклученоста на граѓаните во процесите на одлучување и развојот на заедницата и ќе се мониторираат локалните власти за практикување на принципи на добро управување.

Фондацијата преку претходен проект ја креираше уникатната и единствена веб алатка www.prioriteti.focus.org.mk која овозможува секојдневно учество на граѓаните во креирањето на годишните програми на општините.

Како единствена граѓанска организација во вардарски плански регион што поседува ваква веб алатка за потребите на општина Велес и имајќи ги во предвид ефектите од нејзиното функционирање Фондацијата следи повици на донатори со цел да обезбеди финансиска поддрка за надградба на софтверот и да обезбеди можност таа да биде функционална во останатите 8 општини во регионот.

Овој приоритет на Фокус произлегува од потребата граѓаните да бидат секојдневно информирани со релевантни информации за потребите на подигнување на квалитетот на живот во локалните заедници, да се зголеми отчетноста, транспарентноста и одговорноста на локалните власти како и да го подобри информирањето, што е една од вредностите на човековите права.

Фондацијата во својата работа ги имплементира

2.Програма за развој на социјални и економски процеси

2.1 ФОКУС, ќе се залага за спроведување на проектни идеи што ќе овозможат развој на социјално претприемништво. Поточно ќе бара донатори за да ги стави во функција изградените капацитети, првично на 12 жени од Велес и Чашка од вкупно обучени 55 во Вардарски плански регион, за изработка на рачни изработки кои би можеле тимски преку „Женска занаетчиска работилница“ да ги продаваат во првата граѓанска Сувенирница во Северна Македонија. Станува збор за дел од обученините жени во 27 месечен проект за „Економско зајакнување на жените во вардарски регион“<https://kreativka.mk/> што беше спроведуван во партнерство со словенечката граѓанска организација ИРД со седиште во Љубљана, Република Словенија и финансиски поддржан од Министерството за надворешни работи на Република Словенија.

Рачно изработените сувенири, накит, традиционални македонски плетива, везива, и грнчарски производи, во Сувенирницата ќе бидат понудени на жителите на двете општини како и на гости од странство. Еваулацијата на успешно спроведениот проект покажа потреба од обезбедување на донатор кој освен за старт на работата на Сувенирницата би поддржал идеја за набавка на машина со компјутерска програма што би овозможила везови на одредени памучни производи за промоција на градот и околните населени места преку слогани за „Добре дојдовте во Велес“ и „Понесете дел од спомените за Велес“ како и други .

„Сувенирницата“ ја има поддршката на дел од копаничарите, ликовните уметници, скулптори и графички дизајнери кои во дел од неа, во „Атеље“, би создавале минијатури на уметнички дела и би обучувале потенцијално заинтересирани жени и ученици за изработка на сувенири.

„Сувенирницата“ би понудила соработка на традиционалните производители на производи од вардарскиот дел на Северна Македонија како и на бизнис заедницата за изработка на рачно изработен рекламен материјал.

ФОКУС за реализација на оваа проектна апликација следи повици на домашни и странски донатори.

2.2 Исто така, фондацијата, преку проект и донатори цели кон отворање на првиот **Младински хостел** во Велес. Користејќи ги предностите на социјалното претприемништво „Фокус“ преку ваков вид на програма би можел да придонесе за реализација на практична работа како и за хонорарна работа на средношколците од образовните профили кувари, готвачи, пекари и месари на ССОУ „Димитрија Чуповски“ и за студентите од Велес запишани на Факултетите за Туризам. Во хостелот би вклучиле и креативни жени со развиени капацитети за производство на традиционална храна од тесто, млеко, млечни производи, слатка, џемови и сокови произведени од зеленчук и овошје од македонско поднебје.

2.3 „Фокус“ предвидува проектни активности и за едукација и подигнување на јавно мислење на месно население во велешки и населени места во општина Чашка за прифаќање и угостување на домашни и странски туристи во домашни услови. Во втора фаза на активностите е проектирана целта преку откуп на стари куќи нивна реконструкција и преадаптација за прием на гости преку препознатливиот и традиционален начин на угостување со домашно подготвени македонски специјалитети и производи, со организирање на прошетки и презентирање на природни реткости и пејсажи, како и запознавање со традиционални вредности. ФОКУС следи јавни повици на домашни и странски донатори за обезбедување на финансиска поддршка за реализација на овие проекти од кои финансиски бенефит прво ќе оствари месното население а потоа и локалните заедници. Реализацијата на овие проектни апликации доби на тежина отворената покана за соработка со Туристичкиот сојуз на град Нови Сад, Република Србија, заинтересиран за размена на туристи, (велешани во посета на салашите во Срем, во Бачка и во Банат а граѓаните од овие делови на покраината Војводина во Велес, Чашка, Градско и во вардарски регион).

ПРОГРАМА ЗА МЛАДИ

Мотивот на ФОКУС за едукација и вклучување на младите во развојот на локалната заедница и гласното искажување на своите ставови за состојбите во Велес, е предвидено да се оствари преку формиран Клуб на млади за да се спроведе Проектот за градење на волонтерскиот дух. Тоа е особено важно за подигнување на квалитетот на живот во локалната заедница за младите луѓе со кои Фондацијата ќе започне да работи по програма креирана од експерти. Претходно сите согледувања што се резултат на незаинтересираноста на младите луѓе да покажат поголема грижа

во заштитата на животната средина, хигиената на градските улици и зелени површини, кон материјалните добра како што е урбаната опрема, спомениците на култура и објектите под надлежност на општината ФОКУС ќе ги искористи за подготовка на Анализа од која треба да произлезат активности кои ќе поттикнуваат и стимулираат развивање на волонтерството кај младите средношколци и студенти.

Фондацијата преку проекти ќе обезбедува финансиски средства за работа на Клубот на млади за опрема, помагала и материјали за работа што ќе поттикнат креативни млади луѓе да ги развиваат своите иновативни идеи, да ги предлагаат на институции, фирми и донатори.

Клубот на млади има за цел да открива млади таленти и да им помага во нивната креативна или иновативна реализација независно дали таа е резултат на образовниот процес, на постигнати резултати на полето на природните или општествените науки, вроден талент или желба, афинитет за општествен придонес и напредок.

- Промоција и унапредување на ФИЛАНТРОПИЈА

Фокус ќе продолжи да работи на промоција на филантропијата на локално ниво, на промоција на активности за мобилизација на ресурси и прибирање средства за надминување проблеми во локалната заедница. Освен веќе воспоставена соработка со УСАИД, ИТЗ и други донатори Фондацијата гради партнерства со бизнис заедницата заинтересирана да продолжи соработка за стипендирање и вработување на млади луѓе, да учествува во обезбедување на помошти на сиромашните сограѓани и активности од кои материјални или нематеријални придобивки ќе имаат лицата со намалена психофизичка способност.

ФОКУС ќе им даде можност за обука и ќе ги вклучи во волонтерските активности сите заинтересирани возрасни граѓани кои се јавиле, побарале информации или се пријавиле за да искористат дел од своето време преку волонтирање за општо добро на локалната заедница.

- Промовирање на работата на Фондацијата

Фондацијата ќе ги дополнува и ќе подготвува нови промотивни материјали, јавно ќе ја презентира Програмата за работа. Посебно внимание ќе посвети на докреирање на сопствена веб страна www.focus.org.mk. Ќе се подготви предлог проект со кој ќе конкурира за обезбедување финансиски средства за промовирање на резултати од работењето и ќе се обиде да обезбеди средства за годишна ревизија и печатење на годишен извештај од работењето.

- Регионална соработка

Фокус ќе остварува соработка со други НВО од регионот со цел размена на искуства и реализација на заеднички иницијативи и проекти. Во соработка со Асоцијацијата АЛМА, од Алзас, Република Франција ќе конкретизира предлози за проектни апликации додека со партнер организација од Република Словенија ќе ги зајакнува и надградува организациските капацитети. Како досега така и во 2018 година Фондацијата бара партнер организации за аплицирање на предлог проекти со граѓански организации од Република Србија, Република Босна и Херцеговина и од Република Косово. Исто така, ФОКУС, ќе поттикнува и други локални граѓански организации да се вклучат во градењето на партнерствата во конкретни проектни апликации преку кои ќе се одржува веќе воспоставената меѓународна соработка со традиционални партнер граѓански организации од регионот и од земјите членки на Европската Унија.